



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1988

Sluzbeni vesnik
Makedonije

Skopje
Jan 91

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Година, 29 јули 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 44

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.260 динара. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 динара. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

590.

Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА РАСТИТЕЛНИТЕ ГЕНЕТИЧКИ РЕСУРСИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се формира Комисија за растителните генетички ресурси на Југославија (во натамошниот текст: Комисијата), како заедничко колегијално тело на сојузните органи на управата и на сојузните организации, при Сојузниот комитет за земјоделство.

2. Комисијата обезбедува усогласување на ставовите на заинтересираните сојузни органи на управата и сојузните организации и неопходна координација во спроведувањето на политиката во областа на растителните генетички ресурси на Југославија.

3. Врз основа на следењето и анализирањето на состојбата во областа на растителните генетички ресурси на земјата, Комисијата ја координира работата врз подготовката на материјалите од таа област, зазема ставови, утврдува оценки и предлози и им дава иницијативи за преземање мерки во таа област на Сојузниот комитет за земјоделство и на Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика.

Во рамките на својот делокруг Комисијата ги врши следните работи:

1) ги координира програмите и плановите за работа и ги иницира мерките за организирање и усогласување на активностите на југословенската мрежа на стручните одбори за одделни растителни видови;

2) се грижи за плановите и програмите на активности во остварувањето на целите на специјализираните агенции и тела на Обединетите нации и на други меѓународни организации на проучување и зачувување на ген-фондот, зазема ставови, дава мислење и ги иницира предлозите кај Сојузниот комитет за земјоделство и Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика во поглед на соработката со тие организации и тела;

3) ја координира активноста врсана за меѓународната соработка во оваа област и за таа цел ги иницира и разгледува предлозите на одлуки и зазема ставови и дава мислења за пристапување кон регионални и глобални програми за организирање на експедиции во земјата, за учество во експедиции во странство, за меѓународни експедиции во нашата земја, за вклучување во меѓународната информациозна мрежа и ги иницира мерките за унапредување на меѓународната соработка во оваа област;

4) подготвува предлог на кодекс за користење, класификација, колекционирање, водење на документација за растителните генетички ресурси на Југославија и за разменување на генетички ресурси од сите растителни видови на територијата на Југославија;

5) предлага начини на избор, чување и одржување на растителните видови во банките на гени или во природата;

6) подготвува предлог на мерки и активности за основање, формирање, организација, работа и функционирање на југославенската банка на растителни гени;

7) иницира донесување односно измени и дополненија на прописите во оваа област; предлага мерки за обука и

усовршување на кадрите од ова област и други мерки што се од значење за унапредување на состојбата во областа на растителните генетички ресурси на земјата.

4. Комисијата има претседател и осум членови.

Претседателот и членовите на Комисијата ги именува Сојузниот извршен совет.

Комисијата ја сочинуваат претставници на:

1) Сојузниот комитет за земјоделство;
2) Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика;

3) Сојузниот секретаријат за надворешни работи;

4) Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

5) Стопанската комора на Југославија;

6) Сојузот на републичките и покраинските самоуправни заедници за научна дејност на СФРЈ;

7) Сојузот на југословенските друштва за генетика;

8) Координационото тело за растителни и генетички ресурси на Југославија.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат претставници на републичките и покраинските органи на управата во чиј делокруг сфаќаат работите од областа на растителните генетички ресурси.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат и претставници на други заинтересирани органи и организации, на научни и други установи што се занимаваат со прашања на растителни генетички ресурси на Југославија, кога Комисијата разгледува прашања од значење за работата на тие органи, организации и установи.

5. Комисијата донесува деловник за својата работа.

6. Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги обезбедува Сојузниот комитет за земјоделство.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 246
23 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

591.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на производи на црната металургија можат цените на своите производи, што се формирани и применети во согласност со Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88), да ги зголемат до 24,3%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 257
28 јули 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

592.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на кокс можат цените на коксот, што се формирани и применети во согласност со Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88), да ги зголемат до 67,65%.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на огноотпорен материјал можат цените на огноотпорниот материјал, што се формирани и применети во согласност со Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги, да ги зголемат до 40%.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 258
28 јули 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

593.

Врз основа на член 96 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА ОДНОСНО ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА ГИ УВЕЗУВААТ И ИЗВЕЗУВААТ

1. Во Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86, 44/86, 3/87, 52/87, 57/87 и 86/87) во точка 1 одредба под 2 во став 1 бројот: „175.000“ се заменува со бројот: „315.500“, а во став 2 бројот: „800.000“ – со бројот: „1.200.000“.

2. Во точка 2 бројот: „525.000“ се заменува со бројот: „800.000“.

3. Во точка 3 во одредба под 45 бројот: „875.000“ се заменува со бројот: „1.300.000“, а во одредба под 46 бројот: „6.650.000“ се заменува со бројот: „10.000.000“.

4. Во точка 8 став 1 бројот: „52.500.000“ се заменува со бројот: „80.000.000“, а во став 2 бројот: „87.500.000“ се заменува со бројот: „132.000.000“.

5. Во точка 9 став 1 бројот: „52.500.000“ се заменува со бројот: „80.000.000“.

6. Во точка 11 став 2 бројот: „14.000.000“ се заменува со бројот: „21.000.000“.

7. Во точка 12 став 1 бројот: „14.000.000“ се заменува со бројот: „21.000.000“.

Во став 2 бројот: „5.250.000“ се заменува со бројот: „8.000.000“.

Во став 4 бројот: „14.000.000“ се заменува со бројот: „21.000.000“.

Во став 5 бројот: „21.000.000“ се заменува со бројот: „32.000.000“.

Во став 7 бројот: „5.250.000“ се заменува со бројот: „8.000.000“.

8. Во точка 13 став 1 бројот: „8.750.000“ се заменува со бројот: „13.000.000“, а бројот: „7.000.000“ – со бројот: „11.000.000“.

Во став 2 бројот: 4.550.000“ се заменува со бројот: „7.000.000“, а бројот: „3.500.000“ – со бројот: „5.250.000“.

9. Во точка 23 бројот: „455.000“ се заменува со бројот: „1.000.000“.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 259
28 јули 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

594.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПОСЕБНА ТАКСА НА УВЕЗЕНИ СТОКИ

1. На стоки што се увезуваат, освен на стоки што се ослободени од плаќање царина по одредбите на чл. 25 до 27, член 28 точ. 1 и 2 и точ. 6 до 16 и член 30 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88) односно на стоки за кои се плаќа царина по снижена стапка согласно со член 30 од Царинскиот закон, во 1988 година се плаќа посебна такса на увезени стоки во височина од 4,8% од царинската основица.

Посебната такса од став 1 не се плаќа на стоки за кои по меѓународните договори не се плаќа царина.

2. По исклучок од одредбата на став 1 од точка 1 на оваа одлука, посебна такса на увезени стоки се плаќа по стапка од 10% на увоз на стоки, од следните тарифни броеви и тарифни ознаки на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименовање
1	2	3
85.21		Апарати за снимање и репродукција на слика:
	8521.10	- Со магнетна лента
		Ех.
		Видеорикордери
85.25		Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук: телевизиски камери:
	8525.30	- Телевизиски камери
		Ех.
		- Видеокамери
85.27		Приемници за радиотелефонија радиотелеграфија и радиодифузија, вклучувајќи и приемници комбинирани во исто куќиште со апарат за снимање или репродукција на звук или со часовник:
	8527.11	-- комбинирани со апарат за снимање или репродукција на звук
		Ех.

8527.31	Радиотранзистори со касетофон — комбинирани со апарат за снимање или репродукција на звук Ех.
85.28	Музички столбови Телевизиски приемници (вклучувајќи и видеомонитори и видеопроектори), комбинирани или некомбинирани во исто куккиште со радиоприемници или апарати за снимање или репродукција на звук или слика:
8528.10	– Во боја Ех. Телевизори во боја

3. По исклучок од одредбата на став 1 од точка 1 на оваа одлука посебна такса на увезени стоки се плаќа на:

1) увоз на сировини и репродукционен материјал што се увезуваат врз основа на странски кредити чијшто рок на враќање е преку три месеци до шест месеци во височина од 2,5%, а на увоз на опрема – во височина од 3,5%;
2) увоз на сировини и репродукционен материјал што се увезуваат врз основа на странски кредити чијшто рок на враќање е преку шест месеци до 12 месеци во височина од 1,5%, а на увоз на опрема – во височина од 3,0%;

3) увоз на опрема што се увезува врз основа на странски кредити чијшто рок на враќање е преку 12 месеци до 24 месеци во височина од 1,5%;

4) увоз на опрема што се увезува врз основа на странски кредити чијшто рок на враќање е преку 24 месеци до 36 месеци во височина од 1%;

4. По исклучок од одредбата на став 1 од точка 1 на оваа одлука посебна такса на увезени стоки не се плаќа на:

1) увоз на сировини и репродукционен материјал што се увезуваат врз основа на странски кредити чијшто рок на враќање е преку 12 месеци;

2) на увоз на опрема што се увезува врз основа на странски кредити чијшто рок на враќање е преку 36 месеци.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за плаќање на посебна такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 254
26 јули 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

595.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СЛОБОДНИ СРЕДСТВА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТОКОВНИ КРЕДИТИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на слободни средства за одобрување на стоковни кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/86) во член 1 точката 2 се брише.

Досегашната точка 3 станува точка 2.

Член 2

Во член 2 ст. 3 и 4 се бришат.

Член 3

Во член 3 зборовите: „точ. 1 и 2” се бришат.

Член 4

Членот 4 се брише.

Член 5

Во член 5 став 2 зборовите: „точка 3” се заменуваат со зборовите: „точка 2”.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-8516/2
22 јули 1988 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

596.

Врз основа на член 44 став 4 точка 2 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 24/86 и 34/86), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување средства што можат да се користат за инвестиции („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/84 и 30/86) во член 2 став 1 се додаваат точ. 6, 7 и 8, кои гласат:

„6) користењето на средствата за инвестиции заради замена на уништени односно заради оспособување на општествените основни средства поради дејство на елементарни непогоди;

7) здружувањето на средствата за инвестиции врз основа на самоуправни спогодба за здружување на средства, давањето кредити за инвестиции и давањето средства по други основи на општествени правни лица за отстранување на последиците од елементарни непогоди;

8) набавката на основните средства за оспособување и вработување на инвалидни лица во инвалидски работилници”.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Одредбите на овој правилник не се однесуваат и на плаќањето и давањето на инструменти за обезбедување на плаќањето на обврските за инвестиции во основни средства што организациите на здружен труд и другите организации и заедници, како и другите корисници на општествени средства ги вршат, и тоа:

1) за набавка на основни средства до износот на непотрошената амортизација и износот на примените надомести за уништени основни средства и за пренесени основни средства со надоместот и износот на примените по основ на продадените основни средства, како и износот на примените по основ на здружените парични средства на непотрошената амортизација;

2) за здружување на паричните средства до износот на непотрошената амортизација”.

По став 3 се додава став 4, кој гласи:

„Како непотрошена амортизација, во смисла на став 2 од овој член, се подразбира амортизацијата пресметана од 1 јануари 1984 година по намалувањето на износот на вложувањето во инвестиции во основни средства и износот на здружените парични средства на амортизацијата, освен износот на тие вложувања за кои средствата за таа намена се обезбедени од други извори. Како непотрошена амортизација се подразбираат и надоместите на неамортизираната вредност на основните средства што се расходуваани”.

Член 2

Во член 3 став 1 зборовите: „во последниот образец ОБС (износ под ред. бр. 40, односно разликата меѓу збирот на износот под ред. бр. 42 и 43 и износот под реден

број 41) кој е пропишан со Правилникот за начинот на составување пресметка на обртните средства и на изворите на обртни средства („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/84 и 37/84) и кој ѝ е доставен на Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: „образец ОБС”) се заменуваат со зборовите: „според податоците од книговодството, а врз основа на одлуката на органот на управувањето”.

Во став 2 зборовите: „во образецот ОБС” се заменуваат со зборовите: „врз основа на одлуката на органот на управувањето”.

Член 3

Во член 6 ставот 1 се брише.

Во досегашниот став 2, кој станува став 1, зборовите: „образецот ОБС и податоците што ќе ги утврди за периодот за кој се составува тој образец” се заменуваат со зборовите: „книговодството за сопствените средства од трајните и долгорочните извори што може да ги користи за инвестиции врз основа на одлуката на органот на управувањето и податоците за средствата со кој ќе располага односно за обврските што ќе ги намира за инвестиции во основни средства, за периодот за кој се составува образецот СИ-ОЗТ”.

Одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) под реден број 1 се внесува податокот од книговодството за сопствените средства од трајните и долгорочните извори што можат да се користат за инвестиции, врз основа на одлуката на органот на управувањето;”.

Одредбата под 3 се менува и гласи:

„3) под реден број 5 се внесува податокот од книговодството за недостигачкиот износ на трајни обратни средства и на долгорочни пласмани од трајните и долгорочните извори, врз основа на одлуката на органот на управувањето;”.

Член 4

Во член 12 ставот 2 се брише.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-8516/3
22 јули 1988 година
Белград

Сојузен
секретар за финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

597.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ОТПОРНИ ТЕРМОМЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на отпорни термометри што во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани кои произведуваат и поправаат отпорни термометри.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.K-1/1.

Член 2

Организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да обезбедат работници за преглед на отпорни термометри. Ако преглед се врши во нивните работни простории, работниците мораат да имаат IV степен на стручна подготовка односно средно

стручно образование од електротехничка насока и мораат да ги познаваат постапките за преглед на отпорни термометри.

Член 3

За преглед на отпорни термометри е потребна следната опрема:

- 1) еталони на единица за температура;
- 2) уреди за репродукување на зададени температури;
- 3) уред за репродукување на температурата на топење на мразот;
- 4) уред за мерење на електричната отпорност;
- 5) печка за жарење на отпорни термометри;
- 6) уред за мерење на отпорност на изолацијата.

Член 4

За преглед на отпорни термометри можат да се употребуваат следните еталони:

- 1) платински отпорни термометри од групата на секундарни и работни еталони;
- 2) живини термометри од групата на работни еталони.

Член 5

За репродукување на зададени температури можат да се употребуваат следните уреди:

- 1) бањи со течности, за температурен опсег од -200°C до 800°C (солни бањи), чија длабочина на работниот простор не е помала од 250 mm, а температурниот градиент во работниот простор не е поголем од $0,05\text{ K/cm}$;
- 2) хоризонтални цевни електрични печки за температурен опсег до 850°C , со пречник на цевките околу 50 mm и со должина еднаква на 500 mm. Температурниот градиент во средниот дел на цевката (средината $\pm 50\text{ mm}$) мора да биде помал или еднаков на $0,05\text{ K/cm}$ на 100°C и $0,1\text{ K/cm}$ на 600°C ;
- 3) бањи со флуидизиран прав чија длабочина на работниот простор не е помала од 250 mm, а температурниот градиент во работниот простор не ја преминува вредноста од $0,05\text{ K/cm}$.

Член 6

Уредот за репродукување на температурата на топењето на мразот мора да има работен простор со внатрешен пречник поголем од 100 mm и длабочина поголема од 250 mm. Температурниот градиент во работниот простор не смее да ја преминува вредноста од $0,002\text{ K/cm}$.

Член 7

Уредот за мерење на електричната отпорност на отпорниот термометар не смее да има грешка поголема од 0,01%.

Член 8

Печката за жарење на отпорни термометри мора да има работен опсег од 20°C до 850°C . Пречникот на работниот простор мора да биде поголем од 50 mm, а должината не смее да биде помала од 400 mm.

Член 9

Уредот за мерење на отпорноста на изолацијата на отпорен термометар мора да има мерен опсег поголем од 100 M Ω , а работен напон еднаков на 100 V.

Член 10

Работната просторија за преглед и жигосување на отпорни термометри (во натамошниот текст: работната просторија) мора:

- 1) да биде чиста, сува, изградена во согласност со техничките нормативи и доволно пространа за сместување на опрема, за вршење на преглед и за жигосување на отпорни термометри;
- 2) да ги исполнува условите пропишани во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100 донесен со Решението за југословенскиот стандард за радарство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/62).

Член 11

Изворите на топлина, што служат за греење на работната просторија, треба да бидат на најоддалечено место од уредот за испитување на отпорни термометри. Сончеви зраци не смеат директно да паѓаат на уредите за испитување на отпорни термометри.

Член 12

Температурата во работната просторија треба да биде $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$) со дозволени осцилации во текот на мерењето помали од $1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Член 13

Во работната просторија мора да се наоѓаат:

1) маса и стол за работникот на органот на контролата;
2) полици или ормани за сместување на отпорни термометри подготвени за преглед.

Во работната просторија не смеат да се држат предмети што би можеле да го смеќаваат вршењето на прегледот на отпорните термометри.

Член 14

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за условите за формирање на лаборатории за преглед на отпорни термометри („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/85).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-4281/2
29 април 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

598.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот на мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕТАЛОНСКИ ТЕГОВИ СО НОМИНАЛНИ МАСИ ОД 50 kg ДО 5 000 kg****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови за еталонски тегови со номинални маси од 50 kg до 5 000 kg (во натамошниот текст: теговите) кои се користат за преглед на ваги.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS MT-2/1.

Член 2

Номиналната вредност на теговите мора да биде изразена во форма $1 \cdot 10^k$, $2 \cdot 10^k$, или $5 \cdot 10^k$ со тоа што е (k) цел позитивен број.

Член 3

Теговите треба да имаат што поедноставна форма, и мораат да бидат без остри рабови, вдлабнатини и издадености, заради спречување промена на масата во текот на употребата.

Теговите што при употребата се тркалаат, по приемот на вагата или по шините мораат да имаат издадености или канали за тркалање.

Член 4

Теговите се регулираат при договорените услови, и тоа:

- 1) густина на воздухот $1,2\text{ kg/m}^3$;
- 2) густина на тегот $8\text{ }000\text{ kg/m}^3$, на температура од $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, без корекција на воздушното потиснување.

Член 5

Теговите треба да имаат една или повеќе шуплини за регулирање на масата. Затвораот на шуплините за регулирање на масата мора да оневозможи навлегување на вода и воздух во шуплините. Зафатнината на шуплините за регулирање на масата треба да изнесува најмногу 5% од зафатнината на тегот а најмалку 1% од зафатнината на тегот да остане празна по првото регулирање.

Член 6

Теговите обично се прават од сиво леано железо, а можат да бидат и од друг материјал или од повеќе различни материјали под услов да ги задоволуваат условите пропишани во член 9 на овој правилник.

Употребениот материјал за изработка на тегови треба да има такви механички особини што да може да ги издржи сите напрегања и удари што настануваат при нормални услови на употребата.

Член 7

Теговите мораат да бидат заштитени од корозија. Оваа заштита треба да е отпорна на удари и атмосферски влијанија.

Член 8

Границите на дозволената грешка на теговите мораат да бидат помали од $1/3$ на границата на дозволената грешка на влагата што се прегледува.

Границите на дозволената грешка на теговите мораат да бидат усогласени со бројот на поделоците на вагата што се испитува, а се дадени во следната табела:

Назив на тегот во kg	Граница на дозволената грешка (во грамови) на теговите во зависност од бројот на поделоците (n) на вагата, што се испитува			
	1 000	3 000	5 000	10 000
50	± 17	$\pm 8,5$	± 5	$\pm 2,5$
100	± 33	± 17	± 10	± 5
200	± 66	± 33	± 20	± 10
500	± 170	± 85	± 50	± 25
1000	± 330	± 170	± 100	± 50
2000	± 660	± 330	± 200	± 100
5000	± 1700	± 850	± 500	± 250

Член 9

Густина на теговите мора да биде таква што промените на густината на воздухот од $\pm 10\%$ во однос на договорената густина на воздухот да не предизвикаат грешка во резултатот на мерењето на теговите на воздухот поголема од една четвртина на границата на дозволената грешка пропишана за тегови во член 8 на овој правилник.

Зависно до бројот на поделоците (n) на вагата што се прегледува и релативната грешка на тегот, се дава најмалка густина за тегови:

Број на поделоците (n) на вагата	Грешки на теговите	Најмала густина (kg/m^3)
1 000	$\pm 3,3/10\text{ }000$	1 231
3 000	$\pm 1,7/10\text{ }000$	2 087
5 000	$\pm 1 /10\text{ }000$	3 000
10 000	$\pm 0,5/10\text{ }000$	4 364

Член 10

Натписите и ознаките на теговите мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народните односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 11

Натписите и ознаките на теговите мораат да бидат испишани на видно место и мораат да содржат:

- 1) номинална маса изразена со броеви со ознака на употребената мерна единица;
- 2) најголем број на поделоците (п) на вагата што може да се испитува;
- 3) ознаки за разликување, ако е во прашање гарнитурата.

Член 12

Теговите што се користат на отворен простор се регулираат за бројот на поделоците (п) до 5.000.

Член 13

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за метролошките услови за контролни тегови со називни маси од 500 kg и 1000 kg („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/78).

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-1237
29 април 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

599.

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧАПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Во Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, суровини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 86/87 и 41/88) во точка 1 зборот: „Ломбардија” се брише.

Во точка 1а по зборот: „Тоскана”, се додаваат зборовите: „Умбрија и Ломбардија”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 7810/3
20 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

600.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ПАМУКОТ

1. Во Наредбата за задолжително атестирање на памукот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/84) во точка 2 ставот 2 се менува и гласи:

„Пред испитувањето на пропишаните карактеристики за квалитетот на памукот мора да се утврди исправноста на декларираната бруто-маса, дарата и нето-масата на памукот за секој лот, и тоа со мерење на најмалку 10% бали од секој лот, за лотови што содржат повеќе од 80 бали. Исправноста на декларираната маса на одделен лот кој содржи до 80 бали се утврдува со мерење на најмалку осум бали, а ако лотот содржи помалку од осум бали – со мерење на сите бали. Ако со мерењето се установи отстапување од декларираната маса, мораат да се мерат сите бали во лотот.”

2. Во точка 5 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Класата, меѓукласата, степенот односно сортата, бојата и дамквоста, должината на штапелот и општата состојба на памукот се контролираат на мострите издвоени од најмалку 10% бали од секој лот на испорака, за лотовите кои содржат над 80 бали. За лотовите кои содржат до 80 бали наведените карактеристики, од точка 2 став 1 на оваа наредба, се контролираат на мостри од најмалку осум бали односно од сите бали ако лотовите содржат помалку од осум бали.

Содржината на туѓи примеси, зрелоста и содржината на кратки влакна се определуваат на една просечна мостра, добиена од најмалку 10% бали од еден лот, за лотовите кои содржат над 80 бали, за лотовите кои содржат до 80 бали – од најмалку осум бали, а за лотовите кои содржат помалку од осум бали – од секоја бала на лотот.”

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/104
29 април 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

601.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-то монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И НА ДРУГИТЕ ПОБАРУВАЊА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 87/87, 29/88, 35/88 и 40/88) точката 4 се менува и гласи:

„4. Есконтната стапка на Народната банка на Југославија за август 1988 година изнесува 288% годишно”.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 август 1988 година.

О. бр. 84
29 јули 1988 година
Белград

Го заменува претседателот
на Советот на гувернерите,
заменик-гувернер на
Народната Банка на
Југославија,
Слободан Станоевиќ, с. р.

602.

Врз основа на член 269д од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87 и 75/87), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ИНДЕКС НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ЈУЛИ 1988 ГОДИНА

	1-7. 1988
	Ø 1987
СФР Југославија	205,6
СР Босна и Херцеговина	204,6
СР Македонија	208,1
СР Словенија	211,9
СР Србија	202,6
СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини	203,0
САП Војводина	200,7
САП Косово	206,3
СР Хрватска	205,8
СР Црна Гора	207,5

Бр. 001-3068/1
28 јули 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Груповиќ, с.р.

603.

Врз основа на член 124 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 553 од Законот за здружениот труд, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Собранието на САП Војводина, Собранието на САП Косово, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора и Југословенскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа”, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Општествениот договор за изработка и финансирање на второто издание на Енциклопедијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 8/80) член 2 се менува и гласи:

„Учесниците на овој општествен договор се согласни програмата на второто издание на Енциклопедијата на Југославија да опфати шест содржински идентични и рамноправни изданија на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија, и тоа: (1-2) изданија на српскохрватски/хрватскохрватски, хрватски или српски јазик на латиница и кирилица; (3) издание на македонски јазик на кирилица; (4) издание на словенечки јазик; (5) издание на албански јазик; (6) издание на унгарски јазик.

Текстовите на изданијата на српскохрватски/хрватскохрватски, хрватски или српски јазик на латиница односно кирилица ќе се објавуваат во онаа форма на стандардниот јазик што ќе ја одбере авторот. Притоа ќе се води сметка за соодветна застапеност на авторите од сите средини.

Текстовите од македонското, словенечкото, албанското, унгарското и другите јазични подрачја ќе се објават во изданието на српскохрватски/хрватскохрватски, хрватски или српски јазик на латиница односно на кирилица во ед-

на од формите на стандардниот јазик, за што, во договор со Централната редакција на Енциклопедијата на Југославија, одлука донесуваат републичките, покраинските и посебните редакции.

Учесниците на овој општествен договор се согласни по завршувањето на програмата од единаесет свески да се изработи дополнителна свеска како додаток кон сите изданија на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија.”

Член 2

Во член 4 став 1 се менува и гласи:

„Учесниците на овој општествен договор се согласни дека тиражот на одделни изданија од член 2 на Општествениот договор на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија не може да биде помал од 20.000 комплети за изданието на српскохрватски/хрватскохрватски, хрватски или српски јазик на латиница, 5.000 комплети за изданието на српскохрватски/хрватскохрватски, хрватски или српски јазик на кирилица, 15.000 комплети за изданието на словенечки јазик, 5.000 комплети за изданието на македонски јазик, 5.000 комплети за изданието на албански јазик и 5.000 комплети за изданието на унгарски јазик”.

Став 2 се брише.

Во став 3 зборовите „во Прилогот I, што” се заменуваат со зборовите „во табела 1 која”.

Член 3

Во член 5 зборот: „десет” се заменува со зборот: „единаесет”.

Член 4

Член 6 се брише.

Член 5

Во член 8, зад став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Советот на Енциклопедијата на Југославија на почетокот од четвртото тримесечје го утврдува планот на редакциската и издавачката дејност на Енциклопедијата на Југославија за следната година. На крајот од првото тримесечје Советот ги разгледува целосните извештаи на Југословенскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа”, на Централната редакција, како и на републичките, покраинските и посебните редакции (стручно-научни и финансиски) за реализацијата на овој општествен договор за претходната година. Советот на Енциклопедијата на Југославија и Југословенскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа” им ги доставуваат тие извештаи и планови на учесниците на Општествениот договор. Советот на Енциклопедијата на Југославија се составува најмалку двапати во годината”.

Во истиот член, ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 6

Во член 9 став 2, зад зборот „НОБ” се брише зборот „и” и се става запирка, а зад зборот „НОВ” се брише точката и се додаваат зборовите: „и на Редакцијата на заедничките текстови”.

Став 3 се менува и гласи:

„Потписниците на Општествениот договор се согласни дека заедничка и посебна одговорност за спроведувањето на програмата од член 2 на овој општествен договор имаат Советот на Енциклопедијата на Југославија, Југословенскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа”, Централната редакција, републичките и покраинските редакции, Редакцијата за историјата на КПЈ/СКЈ и НОБ, Редакцијата за воената историја и НОВ, како и Редакцијата на заедничките текстови. Југословенскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа” и Централната редакција имаат посебна одговорност за унапредувањето на организацијата на работата, рационалното работење и подобрувањето на пласманите на сите изданија.”

Во став 4, наместо зборовите: „заменик на главниот уредник” се ставаат зборовите: „помошникот на главниот уредник, директорот на Југословенскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа”,”.

Член 7

Член 10 се менува и гласи:

„Роковите за изработка на редакцискиот дел од проектот се искажани во табела 2, што е составен дел од овој општествен договор”.

Член 8

Член 12 се менува и гласи:
„Учесниците на овој општествен договор се согласни дека, врз основа на цените од 31. XII 1987 година, за изработка на текстовите, илустрациите, географските карти и за другите трошоци на изработката на сите шест изданија од член 2 на овој општествен договор е потребно да се обезбедат 10.715,145.999 динари.

Годишната динамика на средствата од став 1 на овој член, заедно со трошоците на печатењето за српскохрватското/хрватскохрватското, хрватското или српското издание на латиница, е прикажана во табела 3, што е составен дел од овој општествен договор.

Средствата од тој член ги обезбедуваат републиките и автономните покраини од 1 јануари 1988 до 31 декември 2000 година.”

Член 9

Чл. 13, 14, 15 и 16 се бришат, а во член 17 се бришат зборовите: „до 15”.

Член 10

Во член 18 став 1, во првиот ред, се брише зборот: „печатењето”.

Зад став 1 се додаваат нови ст. 2, 3, 4 и 5, што гласат:
„Трошоците на печатењето ги поднесуваат Југословенскиот лексикографски завод „Мирослав Крлежа” и републиките и автономните покраини.

Советот на Енциклопедијата на Југославија го утврдува приходот од продажбата на Енциклопедијата на Југославија и ја предлага партиципацијата на републиките и покраините за трошоците на печатењето.

Советот на Енциклопедијата на Југославија ја утврдува годишната динамика на печатењето на паралелните изданија на Енциклопедијата на Југославија за секоја одделна книга, според табела 4, што е во прилогот на овој општествен договор.

Учеството на републиките и покраините се утврдува во согласност со член 17 од овој општествен договор.”

Досегашниот став 2 станува став 6.

Член 11

Во член 19 во став 1 се бришат зборовите: „до 15” и став 3.

Член 12

Член 20 се брише.

Член 13

Во член 21 зборовите: „во своето книговодство” се заменуваат со зборовите: „на посебна сметка”.

Член 14

Општествениот договор е склучен кога ќе го прифатат надлежните тела и ќе го потпишат ополномоштените претставници на сите учесници на овој договор.

Член 15

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

За Собранието на СФРЈ,
Радивоје Шкекиќ, с. р.

Одбор за општествено-политички односи на Собранието на СФРЈ

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Александар Калмар, с. р.
потпретседател на Собранието на СР БиХ

За Собранието на СР Црна Гора,
Драган Вуисиќ, с. р.
претседател на Одборот за образование,
култура и наука на СЗТ на СР Црна Гора

За Саборот на СР Хрватска,
Анте Матуговиќ, с. р.
претседател на Одборот за општествени
дејности на Саборот на СР Хрватска

За Собранието на СР Македонија,
Саво Климовски, с. р.
претседател на Републичкиот комитет за
образование, култура и физичка култура на
СР Македонија

За Собранието на СР Словенија,
Владимир Кавчиќ, с. р.
член на Извршниот совет на Собранието на
СР Словенија

За Собранието на СР Србија,
Милан Ранковиќ, с. р.
претседател на Републичкиот комитет за
култура на СР Србија

За Собранието на САП Косово,
Станиша Марковиќ, с. р.
претседател на Комитетот за образование,
наука и култура на САП Косово

За Собранието на САП Војводина,
Владислав Радаковиќ, с. р.
претседател на Покраинскиот комитет за
образование и култура на САП Војводина

За Југословенскиот лексикографски завод
„Мирослав Крлежа”,

Владимир Пезо, с. р.
директор на Југословенскиот
лексикографски завод „Мирослав Крлежа”

Табела 1 - ПОЕДИНЕЧЕН И ВКУПЕН ТИРАЖ НА ПРЕОСТАНАТИТЕ СВЕСКИ НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА (1988-2000 година)

Реден број	Издание на јазиците	Број на свески		Вкупно	Тираж	Вкупен број на свеските
		основно издание	дополнителна свеска			
1.	Српскохрватски/хрватско-српски, хрватски или српски на латиница	7	1	8	20.000	160.000
2.	Српскохрватски/хрватско-српски, хрватски или српски на кирилица	9	1	10	5.000	50.000
3.	Словенечки	8	1	9	15.000	135.000
4.	Македонски	9	1	10	5.000	50.000
5.	Албански	9	1	10	5.000	50.000
6.	Унгарски	10	1	11	5.000	55.000
Се на се (1-6)		52	6	58	55.000	500.000

Табела 2 – РОКОВИ ЗА РЕДАКЦИСКО ДОВРШУВАЊЕ НА РАКОПИСОТ НА II ИЗДАНИЕ НА ЕЈ

ИЗДАНИЈА НА ЈАЗИЦИТЕ И БРОЈ НА СВЕСКИ

Година	српскохрватски /хрватско-српски, хрватски или српски на латиница		српскохрватски/хрватско-српски, хрватски или српски на кирилица	словенечки	македонски	албански	унгарски	Вкупно
	V	III						
1988	V	III	IV	III	III	II	6	
1989		IV	V	IV		III	4	
1990	VI		VI		IV		3	
1991	VII	V		V		IV	4	
1992		VI	VII	VI	V	V	5	
1993	VIII	VII	VIII		VI		4	
1994	IX			VII		VI	3	
1995		VIII	IX	VIII	VII	VII	6	
1996	XI	IX	X	IX	VIII	VIII	6	
1997	доп.	X	XI	X	IX	IX	6	
1998		XI	доп.	XI	X	X	5	
1999		доп.		доп.	XI	XI	4	
2000					доп.	доп.	2	
С е н а с е :								58

Табела 3 – ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕДАКЦИСКА ДЕЈНОСТ НА СИТЕ ИЗДАНИЈА
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА СРПСКОХРВАТСКОТО/ХРВАТСКОСРПСКОТО, ХРВАТСКОТО ИЛИ СРПСКОТО ИЗДАНИЕ НА ЛАТИНИЦА (ЦЕНИ НА 31. XII 1987)

Год.	РЕДАКЦИСКА ДЕЈНОСТ		ПЕЧАТЕЊЕ НА СРПСКОХРВАТСКОТО/ХРВАТСКОСРПСКОТО, ХРВАТСКОТО ИЛИ СРПСКОТО ИЗДАНИЕ НА ЛАТИНИЦА			
	Српскохрватско-хрватско или српско издание на латиница	Петте други изданија	Вкупно	Тираж на свеските	Една свеска динари	Вкупно динари
1988	597.903.000	285.524.000	883.427.000	20.000	22.300	446.000.000
1989	597.903.000	285.524.000	883.427.000			
1990	597.903.000	285.524.000	883.427.000	20.000	22.300	446.000.000
1991	597.903.000	285.524.000	883.427.000	20.000	22.300	446.000.000
1992	597.903.000	285.524.000	883.427.000			
1993	597.903.000	285.524.000	883.427.000	20.000	22.300	446.000.000
1994	597.903.000	285.524.000	883.427.000	20.000	22.300	446.000.000
1995	996.505.000	285.524.000	1.282.029.000	20.000	22.300	446.000.000
1996	996.505.000	304.558.933	1.301.063.933	20.000	22.300	446.000.000
1997	996.505.000	304.558.933	1.301.063.933	20.000	22.300	446.000.000
1998	-	304.558.933	304.558.933			
1999	-	228.419.200	228.419.200			
2000	-	114.022.000	114.022.000			
7.174.836.000		3.540.309.999	10.715.145.999	160.000		3.568.000.000

Табела 4 – ТРОШОЦИ НА ПЕЧАТЕЊЕТО НА ПЕТ ПАРАЛЕЛНИ ИЗДАНИЈА НА ЕЈ
(ЦЕНА НА 31. XII 1987)

Година	Изданија и свески	Број на свески	Вкупно свески	Цена на печатењето на една свеска	Вкупна цена на печатењето
1988	кир. III, слов. IV, мак. III, алб. III, унгар. II	5	35.000	32.971	1.153.985.000
1989	кир. IV, слов. V, мак. IV, унгар. III	4	30.000	32.971	989.130.000
1990	слов. VI, алб. IV	2	20.000	32.971	659.420.000
1991	кир. V, мак. V, унгар. IV	3	15.000	32.971	494.565.000
1992	кир. VI, слов. VII, мак. VI, алб. V, унгар. V	5	35.000	32.971	1.153.985.000
1993	кир. VII, слов. VIII, алб. VI	3	25.000	32.971	824.275.000
1994	мак. VII, унгар. VI	2	10.000	32.971	329.710.000
1995	кир. VIII, слов. IX, мак. VIII, алб. VII, унгар. VII	5	35.000	32.971	1.153.985.000
1996	кир. IX, слов. X, мак. IX, алб. VIII, унгар. VIII	5	35.000	32.971	1.153.985.000
1997	кир. X, слов. XI, мак. X, алб. IX, унгар. IX	5	35.000	32.971	1.153.985.000
1998	кир. XI, слов. XII, мак. XI, алб. X, унгар. X	5	35.000	32.971	1.153.985.000
1999	кир. XII, мак. XII, алб. XI, унгар. XI	4	20.000	32.971	659.420.000
2000	алб. XII, унгар. XII	2	10.000	32.971	329.710.000
		50	340.000		11.210.140.000

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 77 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 5 ОД СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СР СРБИЈА „Д-Р МИЛАН ЈОВАНОВИЌ-БАТУТ“ ВО БЕЛГРАД ОД 6 ДЕКЕМВРИ 1984 ГОДИНА

1. Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 77 став 1 алинеја 5 од Статутот на Заводот за здравствена заштита на СР Србија „д-р Милан Јовановиќ-Батут“ во Белград од 6 декември 1984 година.

2. Со оспорената одредба на член 77 став 1 алинеја 5 од Статутот е утврдено дека за директор на Заводот може да биде именувано лице кое, покрај другите услови; го исполнува и условот дека морално-политички е подобно за вршењето на таа функција.

3. Со одредбата на член 159 став 1 од Уставот на СФРЈ е загарантирано правото на работа, а со одредбата 160 став 3 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека на секој граѓанин, под еднакви услови, му се достапни секое работно место и функција во општеството.

Со одредбата на член 203 став 1 од Уставот на СФРЈ е определено дека слободите и правата, загарантирани со Уставот на СФРЈ, не можат да се одземат ни ограничат, а со одредбата на став 3 на истиот член тие слободи и права да се остваруваат врз основа на Уставот на СФРЈ и дека начинот на остварувањето на одделни слободи може да се пропише само со закон, и тоа единствено кога е предвидено со Уставот на СФРЈ, или кога е неопходно за нивно остварување.

Во согласност со тие одредби на Уставот на СФРЈ, и со одредбите на чл. 511, 538 и 539 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76, 57/83 и 85/87) определени се случаи поради кои некое лице не е подобно да биде именувано за индивидуален работоводен орган, претседател или член на колегијален работоводен орган, вршител на должноста на тие органи, како ни за вршење на работи од делокругот на тие органи, и е определено времето на траењето на тие забрани.

Уставниот суд на Југославија, тргнувајќи од наведените одредби на Уставот на СФРЈ, застапа на становиштето дека со оспорената одредба на наведениот статут морално-политичка подобност, како посебен услов за именување директор на Заводот, не можеше да се пропише. Со утврдувањето на тој услов, се оневозможува остварување на правото на работа и достапност на секој граѓанин, под еднакви услови, на секое работно место и функција во општеството, а освен тоа, загарантираните права на граѓаните со Уставот можат, да се ограничат само под условите што согласно со Уставот на СФРЈ се утврдени со закон.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 7 април 1988 година, донесе

О д л у к а

1. Се укинува одредбата на член 77 став 1 алинеја 5 од Статутот на Заводот за здравствена заштита на СР Србија „д-р Милан Јовановиќ-Батут“ во Белград од 6 декември 1984 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Заводот за здравствена заштита на СР Србија „д-р Милан Јовановиќ-Батут“ во Белград.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Александар Фира и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У бр. 138/88
7 април 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 11 ТОЧ. I И II И ЧЛ. 12, 13 И 14 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОДНЕСУВАЊЕТО ВО ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО И РЕОСИГУРУВАЊЕТО, ЗА ИЗРАБОТКАТА И ПРИМЕНАТА НА УСЛОВИТЕ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕМИИ

1. Работната организација за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција „Панонија“ во Осиек поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на член 11 точ. I и II и чл. 12, 13 и 14 од Самоуправната спогодба за однесувањето во вршење на работи на осигурувањето и реосигурувањето, за изработката и примената на условите за осигурување и тарифите за премии, што е донесена на 25 јуни 1980 година.

Во предлогот е наведено дека оспорените одредби на наведената самоуправни спогодба се неуставни и дека се во спротивност со Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/87) и со Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на монополистички спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 72/86), поради тоа што со тие одредби се определени единствени услови за осигурување, единствени технички премии, што, според мислењето на предлагачот, значи дека заедниците за осигурување на имот и лица со таа самоуправни спогодба формирале единствени цени.

2. Оспорената самоуправни спогодба ја склучија сите заедници за осигурување на имот и лица во СФРЈ. Со одредбата на член 1 од оспорената самоуправни спогодба е утврдено дека Спогодбата се склучува заради меѓусебно уредување на односите во вршењето на дејноста на осигурување и реосигурување врз начелата за почитување на добрите деловни обичаи и за сузбивање на монополистички спогодби.

Со одредбите на член 11 точ. I и II и чл. 12 и 13 од оспорената самоуправни спогодба, одделни видови осигурување се распоредени во две групи. Во првата група се распоредени оние видови осигурување односно ризици кај кои во најголема мера доаѓа до израз заемноста и солидарноста на осигурениците, потребата од дисперзија на ризиците на територијата на СФРЈ заради тоа што се работи за големи едначени ризици кај кои како ризично подрачје се зема целата територија на СФРЈ, или се тоа ризици што ја делат нивната судбина, или се работи за распространети или развиени видови осигурувања кај кои се едначени условите на работењето во подолг временски период. За оние видови осигурување заедниците на осигурување донесуваат единствени услови за осигурување, технички основи, технички премии и структура на тарифите за премии. Во втората група на осигурување се распоредуваат оние видови осигурување кај кои распространетоста и развиеноста на целата територија на СФРЈ е едначена и рамномерна, со тоа што поради различните резултати од работењето, мерени преку односот на техничките премии и штетите, треба да се утврдат различни премии по одделни ризични подрачја односно зони што се установуваат единствено за територијата на СФРЈ. За тие видови осигурување заедниците се обврзуваат дека ќе вршат осигурување по единствени услови, по единствени технички основи и тарифи на техничка премија спрема ризичните подрачја зависно од резултатите на работењето. Во таа група на осигурување влегуваат и сите видови задолжително осигурување.

Со одредбата на член 14 од оспорената самоуправни спогодба е определено како единствена техничка премија да се смета височината на премиските стапки односно износот на премијата што е потребна за покривањето на штетите и договорните износи по основ на осигурувањето и премииите за осигурување и реосигурување, а под единствена структура на тарифите за премии се подразбираат сите елементи што се меродавни за утврдување на премија според предметот на осигурувањето, обемот на осигурувачкото покритие, начинот и траењето на осигурувањето.

3. Во одговорот на Собранието на Здружението на осигурителните организации на Југославија е наведено дека премијата за осигурување не е цена на услугата што осигурителната организација му ја дава на осигуреникот. Понатаму е наведено дека оспорените одредби на спогодбата немаат монополистички карактер, бидејќи техничка-

та премија е само еден од елементите на „брuto премијата“, па „брuto премијата“ не е иста кај сите осигурителни организации бидејќи таа зависи од други елементи што ја сочинуваат, а кои не се исти во сите заедници.

4. Претставникот на овластениот предлагач на јавната расправа го образложи ставот изнесен во предлогот за поведување постапка и уште истакна дека премијата за осигурување, и покрај својата структура, всушност е цена на осигурувањето и дека осигурениците не можат да влијаат врз височината на премијата.

Претставникот на Собранието на Здружението на осигурителните организации на Југославија ги повтори наводите од одговорот на предлогот од овластениот предлагач, со тоа што додаде дека оспорената самоуправни спогодба има улога со своето дејствување да обезбеди услови за солидно работење со средствата за осигурување, како и да овозможи обврските спрема осигурениците да се исполнуваат во согласност со договорот за осигурување.

5. Со одредбата на член 42 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките заедници и други општествени правни лица можат со самоуправни спогодба да основаат заедница за осигурување имот и лица од истовидни односно сродни видови ризици односно штети, или од повеќе различни видови ризици односно штети, и во неа, заедно со други лица, врз начелата на заемност и солидарност, да здружуваат средства заради осигурување на имот и лица и заради отстранување или намалување на неповолното дејство на причините што можат да ги предизвикаат тие штети.

Со одредбата на член 255 од Уставот на СФРЈ е забрането здружување на организации на здружен труд и секоја друга дејност и дејствие на организациите и државните органи која е управена кон спречување на слободното движење и здружување на труд и средства и на слободната размена на стоки и услуги, или на создавање монополска положба на единствениот југословенски пазар со која се стекнуваат материјални и други предимства што не се засноваат врз трудот и со што се создаваат нерамноправни односи во работењето или се нарушуваат другите економски и општествени односи утврдени со уставот.

Со одредбата на член 3 од Законот за системот на општествената контрола на цените е пропишано дека со самоуправната спогодба односно со договор не можат да се формираат цените на единствениот југословенски пазар меѓу организациите на здружен труд што произведуваат исти видови производи односно вршат исти видови услуги.

Со одредбата на член 9 точ. 10 и 11 од Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на монополистички спогодби е пропишано дека како дела на монополистичка спогодба од член 3 на овој закон се сметаат и препораките и учеството во формирањето на цените и формирањето на цените од страна на деловните заедници и други заедници на организациите на здружен труд, стопанските комори и други здруженија, како и самоуправната спогодба, односно договорот за формирањето на цените односно за ниво на цените, за времето, условите и начинот на примената на тие цени за производите и услугите од ист вид.

Со одредбите на чл. 5, 16 и 23 од Законот за основите на системот за осигурување на имот и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/76) е пропишано начелото за доброволност на осигурувањето, но при постоењето на задолжителни осигурувања, предвидени со закон, како и начелото на заемност и солидарност и начелото за економско работење на заедниците за осигурување.

Со премијата за осигурување, според одредбите на член 29 од Законот за основите на системот на осигурување на имот и лица, се обезбедуваат средства за техничката премија, средства за фондовите за превентива, средства што врз основа на самоуправни спогодба, склучена меѓу заедницата за осигурување и нејзините работни заедници, работната заедница ги внесува во својот вкупен приход, и средства за набавка на средства на трудот со кои управува заедницата за осигурување. Заедницата за осигурување, во случај на настанување на осигурениот случај, од техничката премија на осигуреникот му го исплатува проценетиот надомест на штетата.

Имајќи ги предвид одредбите на член 42 од Уставот на СФРЈ, според кој осигурениците здружуваат средства врз начелата за заемност и солидарност, по мислењето на

Уставниот суд на Југославија, премијата за осигурување не претставува цена на услугата.

По оцена на Уставниот суд на Југославија, средствата за осигурување се финансиски деловни средства на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, издвоени и здружени врз начелата на заемност и солидарност во заедницата за осигурување заради отстранување или намалување на неповолното дејство на причините што можат да предизвикаат штета. Затоа со одредбата на член 23 од Законот за основите на системот на осигурување на имот и лица е утврдено дека заедниците за осигурување работат врз економски начела, со кои трајно се обезбедува извршување на обврските врз основа на осигурување. Заради тоа заедниците на осигурување можеа во Самоуправната спогодба за однесувањето во вршењето на работи на осигурувањето и реосигурувањето, за изработката и примената на условите за осигурување и тарифите за премии да утврдат таква техничка премија која обезбедува надомест на штетата, кога за тоа ќе се стекнат условите од договорот за осигурување.

Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените одредби на Самоуправната спогодба за однесувањето во вршењето на работи на осигурувањето и реосигурувањето, за изработката и примената на условите за осигурување и тарифите за премии се согласни со Уставот на СФРЈ и дека не се во спротивност со Законот за системот за општествената контрола на цените и со Законот на сузбивање на нелојален натпревар и монополистички спогодби.

6. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ, по одржаната јавна расправа, на седницата одржана на 24 март 1988 година, едногласно донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот на Работната организација за домашен и меѓународен транспорт и шпедиција „Панонија“ да се утврди дека одредбите на член 11. точ. I и II и чл. 12, 13 и 14 од Самоуправната спогодба за однесувањето во вршењето на работи на осигурувањето и реосигурувањето, за изработката и примената на условите за осигурување и тарифите за премии не се во согласност со Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со Законот за системот на општествената контрола на цените и со Законот за сузбивањето на нелојален натпревар и на монополистички спогодби.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател д-р Александар Фира и членовите на Судот: м-р Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристиан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивиниќ, Милошав Стијовиќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи.

У бр. 219/87
24 март 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија
д-р Александар Фира с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ТОЧКА 7 ОД ОДЛУКАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ И НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И НА ТОЧКА 1 ОД ОДЛУКАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА.

1. Работната организација „Бадел“, од Загреб, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на точка 7 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за определување на највисокото ниво на цените и највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/87 и 78/87) и на точка 1 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за определување на највисоките цени на определени производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/87).

Работната организација смета дека оспорените одредби се несогласни со одредбите на член 256 од Уставот

на СФРЈ, на член 158 од Законот за здружениот труд и на член 1 од Законот за компензацијата, поради тоа што со тие оспорени одредби не е утврдена и обезбедена компензација на организациите на здружен труд за чии производи и услуги цените се ограничени.

Во предлогот го наведе и тоа дека Сојузниот извршен совет, при ограничувањето на цените на производите и услугите, во смисла на член 21 од Законот за системот на општествената контрола на цените, не изготви критериуми, поради што таа трпи загуби во работењето.

2. Со оспорената одредба на точка 7 од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и највисоките цени за определени производи и услуги, меѓу другото, е пропишано дека цените на производите од гранката 0130 - Производство на прехранбени производи и од гранката 0131 - Производство на пијачки, што организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници ги формирале во согласност со прописите, а кои постоеле и се применувани до денот на влегувањето во сила на таа одлука, се определуваат како највисоки цени.

Со оспорената одредба на точка 1 од Одлуката за определување на највисоките цени на определени производи од интерес за целата земја е пропишано дека цените на производите од интерес за целата земја што организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници ги формирале и ги примениле на 1 октомври 1987 година, се определуваат како највисоки цени.

3. Со одредбите на член 256 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека органот на федерацијата што го донесува актот со кој се утврдува или спроведува заедничката економска политика и со тоа се нарушува рамноправноста на организациите на здружен труд во стекнувањето на доход и располагањето со резултатите од трудот, истовремено ја утврдува и обезбедува компензацијата.

Одредбите на член 158 од Законот за здружениот труд и на член 1 од Законот за компензациите содржат идентични решенија со наведената одредба на член 256 од Уставот на СФРЈ.

Тргувајќи од тие одредби на Уставот на СФРЈ и на сојузните закони, Уставниот суд на Југославија смета дека компензацијата на организациите на здружен труд им се утврдува и обезбедува само ако донесителот на актите со кои се утврдува и спроведува заедничка економска политика истовремено утврди дека со тие акти се нарушува рамноправноста на организациите на здружен труд во стекнувањето на доход и располагањето со резултатите од трудот.

Бидејќи со оспорените одредби на наведените одлуки ограничувањето на цените на определени производи е пропишано на еднаков начин за сите организации на здружен труд, Уставниот суд смета дека со тие одредби не се нарушува рамноправноста на организациите на здружен труд во стекнувањето на доход и располагањето со резултатите од трудот, па оцени дека тие се согласни со Уставот на СФРЈ, со Законот за здружениот труд и со Законот за компензацијата.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и на член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 27 април 1988 година, донесе

О д л у к а

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на точка 7 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за определување на највисокото ниво на цените и највисоките цени за определени производи и услуги и на точка 1 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за определување на највисокото ниво на цените за определени производи од интерес за целата земја не се согласни со Уставот на СФРЈ и со сојузните закони.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател на Судот д-р Александар Фира и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Мар-

ковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стијовиќ, Душан Штрабац и Рамадан Враниќи.

У бр. 161/88
27 април 1988 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Александар Фира, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|------|
| 590. Одлука за формирање Комисија за растителните генетички ресурси на Југославија | 1225 |
| 591. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за производите на црната металургија | 1225 |
| 592. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за определени производи | 1226 |
| 593. Одлука за измени на Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат | 1226 |
| 594. Одлука за плаќање на посебна такса на увезени стоки | 1226 |
| 595. Правилник за измени на Правилникот за начинот на утврдување на слободни средства за одобрување на стоковни кредити | 1227 |
| 596. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на утврдување средства што можат да се користат за инвестиции | 1226 |
| 597. Правилник за условите за формирање на лаборатории за преглед на отпорни термометри | 1228 |
| 598. Правилник за метролошките услови за еталонски тегови со номинални маси од 50 kg до 5.000 kg | 1229 |
| 599. Наредба за измена и дополнење на Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чалункари и производи, суровини и отпадоци по потекло од чалункари од Република Италија | 1230 |
| 600. Наредба за измена на Наредбата за задолжително атестирање на памукот | 1230 |
| 601. Одлука за измена на Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија и на другите побарувања на Народната банка на Југославија | 1230 |
| 602. Индекс на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за јули 1988 година | 1231 |
| 603. Општествен договор за измени и дополненија на Општествениот договор за изработка и финансирање на второто издание на Енциклопедијата на Југославија | 1231 |
| Одлука за оценување на уставноста на одредбата на член 77 став 1 алинеја 5 од Статутот на Заводот за здравствена заштита на СР Србија „Д-р Милан Јовановиќ - Батут“ во Белград од 6 декември 1984 година | 1234 |
| Одлука за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на член 11 точ. I и II и чл. 12, 13 и 14 од Самоуправната спогодба за однесувањето во вршење на работи на осигурувањето и реосигурувањето, за изработката и примената на условите за осигурување и тарифите за премии | 1234 |
| Одлука за оценување на уставноста и законитоста на одредбите на точка 7 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за определување на највисокото ниво на цените и највисоките цени за определени производи и услуги и на точка 1 од Одлуката на Сојузниот извршен совет за определување на највисоките цени за определени производи од интерес за целата земја | 1235 |